



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 20 мај 1981
Скопје
Број 17 Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

191.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 април 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ „СКОПЈЕ“ ВО СКОПЈЕ ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Економски факултет „Скопје“ во Скопје, во делот со кој се уредува режимот за запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на ООЗТ Економски факултет „Скопје“ во Скопје, на референдумот одржан на 26 јуни 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1074
29 април 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

192.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 160 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување — пречистен текст („Службен весник на СРМ“ број 39/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 април 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Се потврдува Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Самоуправ-

ната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1075
29 април 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

193.

Врз основа на член 20 став 4 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 29 април 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКАТА НА ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА

I

Се уважува оставката на делегатот Даме Несторовски избран во делегатската единица Битола.

II

На делегатот Даме Несторовски му престанува мандатот од денот на уважувањето на оставката.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1091
29 април 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

194.

Врз основа на член 56 од Законот за системот за финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77), а во врска со третиот дел, точка 4.2. потточка 5 од Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 29 април 1981 година, донесе

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА**ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА**

I

Со оваа финансиска програма се утврдуваат мерките за унапредување на пчеларството што ќе се финансираат од буџетот на Републиката во периодот од 1981 до 1985 година.

Година	Броја	ПЧЕЛНИ САНДАЦИ		Вкупно
		Вкупно субвенц. динари	Пчелар. образов. и пропаг. и мат. трошоци-вкупно	
1981	3 500	1.750.000	255.000	2.000.000
1982	3.500	1.750.000	255.000	2.000.000
1983	3.500	1.750.000	250.000	2.000.000
1984	3.500	1.750.000	250.000	2.000.000
1985	3.500	1.750.000	250.000	2.000.000
1981—85	Вкупно 17.500	8.750.000	1.250.000	10.000.000

IV

Крајни корисници на средствата од оваа финансиска програма се одгледувачите на пчелни семејства.

Средствата наменети за пчелни сандаци ќе се користат доколку крајните корисници (пчеларите) обезбедат сопствено учество, до полната цена на чинење на пчелните сандаци.

Средствата наменети за пчеларско образование и пропаганда се даваат без учество на корисниците.

Средствата од оваа финансиска програма на корисниците се даваат без обврска на враќање.

V

Износот на средствата по мерките се утврдуваат со годишната финансиска програма што ја донесува Републичкиот совет за унапредување на индивидуалното земјоделство, по претходно мислење на Сојузот на пчеларските организации на Македонија.

VI

Непосредната реализација на оваа финансиска програма ќе се врши преку општинските совети за унапредување на индивидуалното земјоделство во соработка со општинските пчеларски организации.

Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство го определува органот, односно организацијата што ќе ги врши стручно-административните работи за реализација на оваа финансиска програма.

VII

Општинските совети за унапредување на индивидуалното земјоделство, односно општинските стручни служби — центри за унапредување на индивидуалното земјоделство, финансиските барања за унапредување на пчеларството ги доставуваат до Републичкиот совет за унапредување на индивидуалното земјоделство.

Републичкиот совет за унапредување на индивидуалното земјоделство во рамките на програмираните мерки и расположливи средства го утврдува обемот на мерките, односно износот на средствата по корисниците.

II

Средствата за унапредување на пчеларството за периодот од 1981 до 1985 година ќе се обезбедат во буџетот на Републиката по години во следниве износи:

1981 година	2.000.000 динари
1982	2.000.000 „
1983	2.000.000 „
1984	2.000.000 „
1985	2.000.000 „
1981—1985 ВКУПНО	10.000.000 динари

III

Средствата од оваа финансиска програма, пред се, ќе се користат за субвенционирање на цената за набавка на современи пчелни сандаци, за пчеларско образование и пропаганда (семинари, изложби и слично) и тоа во следниов обем и износ по години и намени:

Доколку утврдениот обем на средства со годишната програма не бидат реализирани во соодветната година, се пренесуваат во идната година. Исто така, доколку средствата предвидени за определена мерка не бидат реализирани, а други мерки се повеќе извршени ќе се врши пренамена, но во рамките на вкупно расположливите средства во соодветната година.

VIII

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1978

29 април 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

195.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за средствата за пошумување на голините („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 29 април 1981 година, донесе

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

I

Со оваа финансиска програма се утврдуваат средствата, за пошумување на голините во периодот од 1981 до 1985 година, нивните корисници, мерки што ќе се финансираат, како и начинот на користењето на средствата.

II

Средствата за пошумување на голините се утврдуваат во износ од најмалку 400 милиони динари и тоа по следните основи:

- една третина од вишоците од каматите на Народната банка на Македонија и
- 200 милиони динари од средствата на Републиката.

III

Корисници на средствата за пошумување на голините можат да бидат општините и заинтересираните организации на здружениот труд.

IV

Средствата за пошумување на голините ќе се користат за учество во садење, одгледување и чување на шумските насади на голините, за заштита од растителни болести и штетници, за производство на садници, за учество во изградба на патишта во објекти за пошумување, за научно-применувачки мерки во пошумувањето и заштитата на насадите и семенарството, за набавка на механизација за пошумување и одгледување на насади, како и за трошоци за работењето на Советот за пошумување на голините. Износите по основните намени, според цените од 1980 година се:

	ВКУПНО МИЛИОНИ ДИНАРИ	ПРОСЕЧНО ГОДИШНО
— учество во садење на нови шумски насади на 50,000 ха	82,7	16,54
— учество во одгледување и чување на шумските насади подигнати на голините во претходните години	150,00	30,00
— учество за изградба на патишта во пошумени објекти	6,00	1,20
— производство на садници	150,00	30,00
— набавка на механизација	8,00	1,60
— научно-применувачки мерки за пошумување, заштита и семенарство	2,00	0,40
— друго	1,30	0,26
ВКУПНО:	400,00	80,00

Распоредот на средствата од одделните намени од претходниот став по корисници ќе го врши Советот за пошумување на голините, а врз основа на програми за пошумување што ги донесуваат корисниците на средствата и извршените работи.

V

Средствата за пошумување на голините се даваат на корисниците без обврска на враќање.

Средствата за садење на нови шумски насади, за одгледување и чување на шумските насади подигнати на голините во претходните години и за изработка на патишта можат да се користат под услов ако корисниците на средствата обезбедат сопствено учество најмалку 50% од вкупниот износ на пресметковната вредност на работите. Од овие средства се обезбедува производството на садници за пошумување на општествени и индивидуални површини на голини без учество, односно без надомест.

VI

Приоритет во пошумувањето ќе се дава на објектите:

— што претставуваат поголема целина заради поорганизирана заштита и одгледување на подигнатите култури. Големината на истите да не биде помала од 50 ха;

— што не се оптеретени со пасење на добиток, односно се разграничени од пасиштата;

— што се надврзуваат на постојните природни шуми или подигнати насади или се во близина на индустриски, сообраќајни или други објекти, покрај езерата, акумулациите и слично и

— за кои се решени имотно-правните односи.

VII

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 08-1076

29 април 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

196.

Врз основа на член 56 од Законот за системот за финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77) и трет дел, точка 4.2. потточка 5 став 2 од Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“ број 12/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 29 април 1981 година, донесе

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА

ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ВЕШТАЧКИ ЛИВАДИ НА ЕРОЗИВНИ ОРАНИЦИ ВО РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ ПОДРАЧЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

I

Со оваа финансиска програма се утврдуваат мерките што ќе се финансираат од средствата на Републиката за создавање на вештачки ливади на ерозивни ораници во ридско-планинските подрачја на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година.

II

Средствата за финансирање на оваа финансиска програма за создавање на вештачки ливади ќе ги обезбеди Републиката во износ од 80.000.000 динари.

III

Средствата во износ од 80.000.000 динари се предвидуваат да се користат за затревување на 10.000 хектари.

Динамиката на подигање на вештачки ливади на ерозивните ораници по години ќе биде:

1981 година	1.600 хектари
1982 година	2.100 хектари
1983 година	2.100 хектари
1984 година	2.100 хектари
1985 година	2.100 хектари

1981—1985 година Вкупно: 10.000 хектари

Предвидените површини од претходниот став ќе се намалат сразмерно на зголемените трошоци за затревување по хектар.

IV

Републичките средства за извршување на оваа финансиска програма за периодот од 1981 до 1985 година, по години изнесуваат:

1981 година	10.000.000 динари
1982 година	17.500.000 динари
1983 година	17.500.000 динари
1984 година	17.500.000 динари
1985 година	17.500.000 динари
1981—1985 година Вкупно:	80.000.000 динари

V

Републичкиот совет за унапредување на индивидуалното земјоделство врз основа на поднесените програми за создавање на вештачки ливади од општините и расположливите републички средства ја утврдуваат површината по општини, односно соодветните количества на семе од тревните смеси и вештачко ѓубриво. Меѓусебните права и обврски на Републичкиот совет за унапредување на индивидуалното земјоделство ќе се регулираат со годишните програми за создавање на вештачки ливади на Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство.

VI

Непосредни корисници на средствата од оваа финансиска програма за создавање на вештачки ливади на ерозивните ораници во ридско-планинските подрачја за периодот од 1981 до 1985 година се општинските совети, односно стручните служби — центри за унапредување на индивидуалното земјоделство. За спроведување на стручно-технолошките и апликативните методи се задолжува Републичкиот центар за унапредување на индивидуалното земјоделство во соработка со ООЗТ Институт за полјоделство и градинарство при РО Земјоделски факултет.

VII

Семето од тревните смеси и минималните количества на вештачкото ѓубриво за создавање на вештачки ливади на ерозивните ораници, крајните корисници — индивидуалните земјоделци од ридско-планинските и погранични подрачја, ќе го добиваат преку општинските совети, односно стручни служби — центри за унапредување на индивидуалното земјоделство по склучувањето на соодветни договори со кои се регулира наменското користење на репроматеријалот, правилното подготвување на површините за сеидба, обезбедување на дополнително ѓубриво и друго.

VIII

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1077

29 април 1981 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,Претседател
на Собранието на
СРМ,

инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Соборот на општините,

Блашко Јаневски, с. р.

197.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство („Службен весник на СРМ“ број 46/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 29 април 1981 година, донесе

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

I

Заради поддржување на натамошниот продор на современите агротехнички и зоотехнички мерки во индивидуалниот сектор на земјоделството во периодот од 1981 до 1985 година, ќе се продолжи со финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство, согласно со Законот за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство („Службен весник на СРМ“ број 46/75).

II

За периодот од 1981 до 1985 година од буџетот на Републиката за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство ќе се обезбедат следните средства:

Година	Износ на средства во динари
1981	26.000.000
1982	43.000.000
1983	46.000.000
1984	54.000.000
1985	61.000.000
1981—1985 ВКУПНО	230.000.000

III

Глобален распоред на средствата по гранки и памени изразени во илјади динари по години се врши за:

Намена по гранки

Година	Стојарство	Полјоделство	Градинарство	Многуг. садници	Напревар смогри изложби	Земјод. образ. и проп.	Финанс. на стр. служби	Други мерки	Вкупно
1981	6.000	3.920	465	1.200	260	600	13.000	555	26.000
1982	9.000	8.000	600	3.500	900	800	17.000	3.200	43.000
1983	10.200	7.600	600	3.200	1.000	900	19.600	2.900	46.000
1984	12.000	8.900	700	3.800	1.200	1.100	23.200	3.100	54.000
1985	13.300	9.900	800	4.300	1.350	1.200	26.000	4.150	61.000
Вкупно									
1981/85	50.500	38.320	3.165	16.000	4.710	4.600	98.800	13.905	230.000

IV

1. Средствата од оваа финансиска програма ќе се користат пред сè за финансирање на следните намени:

— за вештачко оплодување на крави и овци и водење на матично книговодство;

— за набавка на квалитетни машини и други расплодници (бижови, овни, нерези, назимици и друго);

— за набавка на квалитетен апробиран семенски материјал од високоприносни сорти од полјоделските култури и квалитетен посадочен материјал за многугодишни насади;

— за изведување на производствени демонстративни опити со примена на современа производна техника (фито и зоотехнички мерки, исхрана, подготовка на добиточна храна и друго);

— за организирање на натпревари за постигнување на високи приноси во индивидуалниот сектор;

— за финансирање на изработка на конкретни програми, проекти и мерки за организационо и технолошко обликување на индивидуалното стопанство;

— за организирање на земјоделски изложби, смотри, производни демонстрации, демонстрации со земјоделски машини и друго;

— за финансирање на мерки за стручно земјоделско образование (издавање на стручни популарни изданија) и пропаганда;

— за финансирање на републичкиот центар за унапредување на индивидуалното земјоделство на општинските служби — центри за унапредување на индивидуалното земјоделство;

— за бенифицирање на камата за кредитите пласирани во индивидуалното земјоделство, заклучно со 1975 година и

— за финансирање и на други мерки со кои ќе се стимулира унапредувањето на земјоделското производство.

2. Корисници на средства од оваа финансиска програма за унапредување на индивидуалното земјоделство се општините, односно општинските совети за унапредување на индивидуалното земјоделство, односно стручни служби — центри за унапредување на индивидуалното земјоделство кои ќе ги спроведуваат мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство.

Средствата од претходниот став ќе се користат доколку корисниците обезбедат сопствено учество во висина од 50 отсто за развиените општини, односно учеството на корисниците од недоволно развиените општини, ако обезбедат најмалку 30 отсто од висината на финансирањето за определените мерки.

3. Средствата ќе се користат без учество за финансирање на Републичкиот центар за унапредување на индивидуалното земјоделство „Примена“ за регионалните матични служби за селекција на добитокот, за публикување на посебни стручни изданија и публикување на стручни теми и совети од областа на земјоделството насочени за унапредување на индивидуалното земјоделско производство, организирање на производни демонстративни опити во ридско-планинските подрачја, републички натпревари, изложби и смотри, како и други стручни работи што ќе се вршат на ниво на Републиката, а се од интерес за сите или повеќе општини.

Средствата од оваа финансиска програма на корисниците се даваат без обврска на враќање, според намените утврдени со програмите.

4. Средствата за унапредување на индивидуалното земјоделство се утврдуваат и остваруваат преку годишните финансиски програми.

Финансирањето, односно висината на средствата по единица мерка се утврдува со годишната финансиска програма што ја донесува Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство, во рамките на расположливите средства одобрени од буџетот на Републиката за соодветната година и

пренесени средства од претходната година и други средства.

5. Стручно административните работи за извршување на оваа финансиска програма ги врши Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

6. Учеството на средствата од оваа финансиска програма за извршување на програмите во општините се врши под услов општините да го обезбедат предвиденото учество во точка 2 на оваа финансиска програма, по пат на склучување договор и поднесување соодветна документација (фактури, списоци на непосредни корисници на услугите, атестати, педигреа, платни списоци и друго).

V

Организацијата и начинот на спроведувањето на финансиската програма за унапредување на индивидуалното земјоделство ќе се остварува преку Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство. Собранијата на општините, врз основа на своите годишни и повеќегодишни програми за унапредување на индивидуалното земјоделство, општинските совети за унапредување на индивидуалното земјоделство, односно стручните служби — центри за унапредување на индивидуалното земјоделство, доставуваат барања до Републичкиот совет за унапредување на индивидуалното земјоделство.

Советот од претходниот став одлучува по барањата од општинските совети за унапредување на индивидуалното земјоделство, односно од општинските стручни служби за унапредување на индивидуалното земјоделство во рамките на програмите за унапредување на расположливите средства. Доколку средствата предвидени по определени намени не бидат реализирани, а некои од мерките се надминати, Советот може да врши пренамена во рамките на обезбедените средства во соодветната година.

VI

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1079

29 април 1981 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,

инж. Слободан Арнаудов, с.р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,

Благоја Талески, с.р.

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с.р.

198.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 13/80 и 6/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ТРАНСФОРМИРАЊЕ НА ДОСТАСАНИТЕ ОБВРСКИ НА РО „ТРЕСКА — СТРАШО ПИНЦУР“ — КАВАДАРЦИ ПО КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО САНАЦИОНЕН КРЕДИТ

1. На РО „Треска — Страшо Пинџур“ — Кавадарци, која работи под отежнати услови за стопанисување, достасаните а ненаплатени обврски по

кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството во износ од 4.988 илјади динари се трансформираат во санационен кредит со рок на враќање од 4 години и со каматна стапка од 3% годишно.

Отплатувањето на кредитот од став 1 на оваа точка ќе се врши полугодишно, со тоа што првиот ануитет стасува за плаќање на 1 јуни 1982 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-859/1
23 април 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

199.

Врз основа на член 192 и 193 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“, бр. 19/79) и член 247 став 1 и 2 од Законот за прекршоците („Службен весник на СРМ“ бр. 29/73 и 47/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

ПРОГРАМА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИОТ ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ОД НАПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИ ОД СУДОВИТЕ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ И СУДИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ДОВРШУВАЊЕ НА ЗГРАДИТЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ И КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ВО 1981 ГОДИНА

I

Делот од приходите од наплатените парични казни изречени од судовите од општа надлежност и судиите за прекршоци наменети за изградба, доградба, адаптација, поголеми поправки, опремување и одржување на зградите на правосудните органи, казнено-поправните установи и воспитно-поправните домови, во 1981 година ќе се користат во следните износи:

1. За довршување на зградата на правосудните органи во Штип	1.400.000 динари
2. За довршување на зградата на Општинскиот суд во Берово	500.000 „
3. За довршување на зградата на правосудните органи во Крушево	300.000 „
4. За довршување на работните простории на Судијата за прекршоци во Гостивар	200.000 „
5. За довршување на доизградениот дел на Општинскиот затвор — Скопје	1.000.000 „
6. За довршување на изградбата на Општинскиот затвор во Струга (наменет за отворен казнено-поправен дом во Републиката)	700.000 „
7. За довршување на реконструкција на работилниците на Воспитно-поправниот дом за малолетници во Тетово	300.000 „
8. За довршување на реконструкција на Општинскиот затвор во Прилеп	400.000 „
9. За довршување на кровната конструкција на Општинскиот затвор во Гевгелија	300.000 „
10. За довршување на приемното одделение на Општинскиот затвор во Битола	300.000 „
11. За довршување на зградата на Општинскиот затвор во Струмица	200.000 „

II

За користење на средствата од точка I потточка 6 и 7 решение ќе донесе Републичкиот секретаријат за правосудство.

Останатите средства од точка I ќе ги користат општините на чие подрачје се зградите на правосудните органи и казнено-поправните установи, врз основа на договор што ќе го склучат со Републичкиот секретаријат за правосудство.

Во договорот ќе се определи начинот и динамиката на користењето на средствата.

III

Оваа програма влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-842/1
23 април 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

200.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 26 март 1981 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 32 од Правилникот за стекнување и распоредување на чистиот доход, распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, усвоен со референдум на 27 јуни 1980 година од работниците на Централното основно училиште „Кирил и Методија“ во село Бучин — Крушево.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Кирил и Методија“ во село Бучин — Крушево на начинот определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 154/80 од 15 јануари 1981 година поведе постапка за оценување уставноста и законноста на членот 32 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за неговата согласност со начелото за распределба на средствата за лични доходи според вложениот труд утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд и за неговата спротивност со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека означениот правилник содржи основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, како по основ на претпоставениот, така и по основ на реализираниот придонес на работниците. Исто така, Судов утврди дека во оспорениот член 32 од правилникот како посебен основ за распределба на средствата за лични доходи е предвидена стручната подготовка како една од претпоставките за квалитетот во работењето. Така, работниците со виша стручна подготовка по тој основ добиваат 25 бода, а работниците со висока стручна подготовка 50 бода.

5. Според ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд, придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квалитетот и квалитетот на работата, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати на трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Од оваа законска одредба произлегува дека Законот за здружениот труд стручната подготовка не ја предвидува како посебен основ за распределба на средствата за лични доходи туку покрај другите елементи изрично го предвидува основот сложеност на работите и работните задачи која, според мислењето на Судов, се изразува преку стручната подготовка. Оттука, според мислењето на Судов, стручната подготовка не може да биде посебен основ за распределба на средствата за лични доходи, затоа што таа веќе е еднаш вреднувана преку основот сложеност на работите и работните задачи. Исто така, според мислењето на Судов, оценувањето и вреднувањето на квалитетот на работите и работните задачи и на резултатите од трудот на работниците може да се врши откако работите и работните задачи ќе бидат извршени, а не однапред, затоа што тоа објективно не е можно.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 32 од означениот правилник стручната подготовка е вреднувана како посебен, самостоен основ и како претпоставка за квалитет во работењето, Судов смета дека не е во согласност со начелото за распределба на средствата за лични доходи според вложениот труд утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд и дека е во спротивност со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 154/80

26 март 1981 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

201.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 19 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 17 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, во делот со кој се врши вреднување на работите и работните задачи на наставниците по основот сложеност на работите и работните задачи (подоснов стручна подготовка), донесен од работниците во Централното основно училиште „Раде Кратовче“ во Кочани со референдум на 27 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Раде Кратовче“ во Кочани, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 1/81 од 5 февруари 1981 година поведе постапка за оценување уставноста и законноста на оспорениот дел од членот 17 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба од правилникот со уставното начело на распределба според трудот, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

4. Во претходната постапка и на седницата, Судов утврди дека според оспорениот правилник вредноста на работите и работните задачи на работниците во училиштето е определена според основите: обем, сложеност, одговорност и услови за работа, така што за секој вид работи и работни задачи по овие основи се определени одреден број

на бодови. Од делот на член 17 кој се однесува на вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците, Судов утврди дека во основот сложеност покрај другите елементи влегува и стручната подготовка на работникот и се утврдени бодови и тоа за средна стручна подготовка 30, за виша стручна подготовка 60 и за висока стручна подготовка 90 бода.

5. Според начелото на распределба според трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд, личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Од друга страна, според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78), наставници во одделенска настава можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет-педагошка група и педагошка академија — отсек одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основно училиште, според ставот 2 на овој член од законот, можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, виша школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов, стручната подготовка како средство за изразување сложеноста на работите и работните задачи има значење во системот на распределбата на средствата за лични доходи, така што за работите и работните задачи, за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка, значи за кои се смета дека се посложени, оправдано е од гледиштето на начелото на распределба според трудот да се предвидува повисоко мерило по основот сложеност, во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка, како што е случај со наставниците во одделенска настава во основното училиште (три степени), како што исто така е случај и со наставниците по предметна настава (два степени), вреднувањето на тие работи се врши според нивната сложеност, а не според подготовката што ја има конкретниот работник. Имено, ако за вршење на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка, тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква да може со успех да ги врши секој од работниците што има еден од предвидените степени на стручна подготовка. Поради тоа Судов смета дека при вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците кога е во прашање еднаква сложеност и кога со закон е утврдено дека со било кој од предвидените степени на стручна подготовка со успех ќе се изведува настава, мора да се поаѓа од единствени мерила за вреднување на основот сложеност, затоа што стручната подготовка е основен елемент за одредување степените на сложеноста на работите и работните задачи. На овој начин не се обезвреднува значењето и влијанието на стручната подготовка во развиен систем на основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи според вложениот труд, од причина што доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата, покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да се одрази и на неговиот конечен личен доход.

Со оглед на тоа што со оспорениот член од правилникот при вреднувањето на работите и работните задачи на наставно-воспитните работници по основот сложеност е утврден различен износ на бодови, односно утврдени се различни мерила само во зависност од степенот на стручната подготовка на наставниците, иако тие по правило вршат исти работи и работни задачи, Судов оцени дека означениот дел од оспорениот правилник не е во согласност со начелото на распределба според трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 1/81

19 март 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

202.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 5 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 28 од Правилникот за стекнување и распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Централното основно училиште „Лирија“ село Житоше, општина Крушево, со референдум одржан на 23 септември 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Лирија“ во село Житоше, на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 191/80 од 26 декември 1980 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на ставот 1 на член 28 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби на означениот правилник со уставното начело на распределба според трудот, изразено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека во делот IV од оспорениот правилник е извршено вреднување на сите работи и работни задачи што се вршат во училиштето, по основите обем, сложеност и услови за работа.

Понатаму, Судов утврди дека основот сложеност на работите и работните задачи е вреднуван во членот 55 од оспорениот правилник. Судов исто така утврди дека во ставот 1 на член 28 од правилникот, како посебен и самостоен основ за распределба на средствата за лични доходи е предвидена стручната подготовка и тоа вон основот сложеност на работите и работните задачи како „стимулирање на стручното усовршување и стекнување на повисок степен на образование“. Така, работниците со више образование добиваат уште по 25 бода, а работниците со високо образование уште по 40 бода.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник во согласност со начелото на распределба според трудот и со растот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му при-

паѓа од доходот на основната организација личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Според ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд, придонесот на работникот во работата се утврдува во зависност од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати на трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Според мислењето на Судов, еден од основите за утврдување на работниот придонес на работникот при распределбата на средствата за лични доходи, е и сложеноста на работите и работните задачи која се изразува и преку стручната подготовка на работникот. Меѓутоа, Судов смета дека стручната подготовка не може да се предвиди како самостоен основ за распределба на средствата за лични доходи затоа што таа е еднаш вреднувана преку основот сложеност на работите и работните задачи, со оглед на тоа што за посложени работи, па според тоа и повеќе вреднувани се пропишува повисока стручна подготовка.

Со оглед на тоа што според членот 55 од оспорениот правилник, е извршено вреднување на основот сложеност, а во ставот 1 на член 28 повторно се вреднува стручната подготовка како посебен и самостоен основ, Судов смета дека ставот 1 на член 28 од оспорениот правилник не е во согласност со уставното начело на распределба според вложениот труд, изразено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 191/80

5 март 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

203.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 37 од Правилникот за меѓусебните работни односи на работниците во Општинскиот суд Битола, донесен од работниците во работната заедница на Општинскиот суд на 14 ноември 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Општинскиот суд Битола на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 217/80 од 12 февруари 1981 година, поведе постапка за оценување законитоста на одредбата означена во точката 1 на оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето дали е во согласност со законот одредбата која предвидува распоредување на работниците во Општинскиот суд во Битола на работи и задачи да врши советот на работната заедница по претходно прибавена согласност од претседателот на судот.

4. Во претходната постапка и на седницата Судот утврди дека во членот 37 од означениот правилник е предвидено за време на траењето на работниот однос, работникот да може да биде распореден на секоја работа, односно работна задача која одговара на неговата стручна подготовка и работна способност стекната со работа, ако се утврди таква потреба. Во вториот став на овој член е предвидено дека одлуката за распоредување на работниците од едни на други работи и работни задачи ја донесува советот на работната заедница по претходно прибавено мислење од претседателот на судот.

5. Во ставот 1 на член 32 од Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65 и 42/67) кој важеше до влегувањето во сила на Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), е предвидено дека решението за примање работници на работа во органот на управата и за распоредување на работниците на одделни работни места, го донесува старешината на органот. Во Законот за државната управа што е сега во сила, ова прашање е уредено во членот 271 на

тој начин што е предвидено функционерот кој раковооди со органот на управата да одлучува за распоредување на работниците на работи и задачи кои одговараат на нивната стручна подготовка, односно работна способност стекната со работа, по прибавено мислење од советот на работната заедница. Оваа одредба, во смисла на член 287 од Законот се применува и на судовите. Според тоа, Судот оцени дека оспорената одредба, која предвидува надлежност на советот на работната заедница да одлучува за распоредување на работници, не била во согласност со Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата за време на неговото важење, а дека тоа не е усогласена ни со соодветната одредба од Законот за државната управа кој е сега во сила.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 217/80
19 март 1981 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

180.

Врз основа на член 28 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 7/74), член 160 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78) и член 255 став 3 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1980 година, донесе

СТАТУТАРНА ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79) во член 1 по зборовите: „основни заедници“ точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: „или единици“.

Член 2

Во член 12 по зборовите: „основни заедници“ се додаваат зборовите: „или единици“, а на крајот на став 1 точката се брише и се додаваат зборовите: „или за остварување на определени заеднички интереси“.

Член 3

Во член 25 став 1 точка 3 бројката „30“ се заменува со бројката „10“.

Член 4

Во член 87 став 1 по зборовите: „остварен по час во“ се додаваат зборовите: „последните три месеци или ако е за осигуреникот поповолно во“.

Во став 5 на истиот член по зборовите: „го примил во“ се додаваат зборовите: „последните три месеци или ако е за осигуреникот поповолно во“.

Член 5

Во член 98 став 1 по зборовите: „се врши“ се додаваат зборовите: „со школување во организацији за средно специјално образование“.

Во истиот член се додава нов став 2 кој гласи: „(2) Во случаите кога за вршењето на професионалната рехабилитација на детето инвалид му е потребно користење на соодветно помагало, Заедницата учествува во трошоците за набавка на помагалото на начин и во висина утврдени со општ акт на Собранието на Заедницата“.

Ставот 2 станува став 3.

Член 6

Ставот 1 на член 119 се менува и гласи:

„Зависно од движењето на номиналните лични доходи во првите шест месеци од тековната година во однос на истиот период од претходната година, Собранието на Заедницата ќе одлучи да се изврши вонредно усогласување на пензиските примања како аконтација на име усогласување на пензиските примања во наредната година“.

Член 7

Во член 120 зборовите „трошоци на животот“ се заменуваат со зборовите: „номинални лични доходи на сите вработени во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во Републиката“.

Член 8

По член 128 се додава нов поднаслов и три нови члена, кои гласат:

„3. ДОКУП НА СТАЖ

Член 128а

(1) Осигуреникот или лицето кое ги исполнува условите во поглед на годините на животот со кои се остварува право на старосна пензија, или е утврдена инвалидност со која се остварува право на инвалидска пензија, а не ги исполнува условите во поглед на пензискиот стаж, може да докупи стаж потребен за исполнување на тие услови најмногу до 5 години.

(2) Членовите на семејството на умрен осигуреник или лице кое немало потребен стаж со кој членовите на неговото семејство би оствариле право на семејна пензија, можат да докупат стаж потребен за исполнување на тие услови најмногу до 5 години.

(3) Корисникот на исклучителна пензија призната од Сојузниот извршен совет може да докупи стаж најмногу до 5 години заради исполнување на условите за остварување право на пензија.

Член 128б

(1) Докуп на стаж се остварува со уплатување на придонес за докуп на стаж кој се определува според економските мерила, односно на тој начин што ќе се обезбедат соодветни средства со оглед на очекуваното траење на користењето на пензија, висината на основата од која се определува пензијата, годините на стаж и други мерила.

(2) Придонесот за докуп на стаж го уплатува осигуреникот односно лицето.

(3) Организацијата на здружен труд може да ја преземе на себе обврската за плаќање на придонесот за докуп на стаж.

(4) Собранието на Заедницата со општ акт утврдува поблиски услови и постапка за докуп на стаж.

Член 9

Во член 144 став 1 по зборовите: „на инвалидот на трудот“ се додаваат зборовите: „и на организацијата кај која осигуреникот е вработен“.

Ставот 2 на истиот член се брише.

Член 10

По член 162 се додава нов „Дел шест-а“ со осум нови членови, кои гласат:

„ПЛАНИРАЊЕ

Член 162а

(1) Тргувајќи од своите непосредни и трајни интереси осигурениците и корисниците на пензија го планираат развојот на пензиското и инвалидското осигурување во согласност со општествениот и стопанскиот развој на Републиката.

(2) Осигурениците и корисниците на пензија остваруваат права и должности на носители на планирањето во Заедницата, основните заедници и единици во согласност со прописите за системот на општественото планирање и овој статут.

Член 162б

(1) Заедницата донесува долгорочен и среднорочен план (во натамошниот текст: план на Заедницата).

(2) Заради обезбедување услови за остварување на среднорочниот план Заедницата донесува годишен план.

Член 162в

(1) Одлука за подготвување на планот на Заедницата донесува Собранието на Заедницата.

(2) Со одлуката од став 1 на овој член се утврдува органот одговорен за подготвување на планот на Заедницата и рокот во кој се поднесува предлогот на планот, а може да се утврдат и елементи за подготвување на самоуправната спогодба за основите на планот.

Член 162г

Органот одговорен за подготвување на планот на Заедницата утврдува програма за работа на подготвувањето на планот, ја организира и насочува работата на самоуправните органи на Заедницата и работата на Стручната служба на Заедницата, обезбедува спроведување на самоуправното спогодување за основите на планот и врши други работи врзани за извршувањето на програмата за работа на подготвувањето на планот.

Член 162д

(1) Нацртот на самоуправната спогодба за основите на планот на Заедницата го утврдува Собранието на Заедницата, а го подготвува органот од член 162в став 2 од овој статут врз основа на елементите и насоките за подготвување на самоуправната спогодба за основите на планот, кога ќе ги утврди Собранието на Заедницата.

(2) Органите од став 1 на овој член се должни во подготвувањето и утврдувањето на нацртот на самоуправната спогодба за основите на планот на Заедницата да тргнуваат од насоките на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за подготвување на среднорочниот план на СР Македонија и договорот за основите на тој план.

(3) Во подготвувањето на самоуправната спогодба за основите на планот на Заедницата органите од став 1 на овој член соработуваат со републичкиот орган надлежен за работите на планирањето.

Член 162ѓ

Планот на Заедницата ги содржи особено:

— целите и задачите во извршувањето на општествената функција заради која е основана Заедницата;

— развикоот на социјалистичките самоуправни односи врз делегатски основи;

— обемот, квалитетот и начинот на задоволувањето на обврските на Заедницата во поглед на остварувањето на правата на осигурениците и корисниците на права во Заедницата;

— обезбедувањето на материјалната основа за остварување на правата на осигурениците и корисниците на пензија;

— начинот на усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци со економските движења во Републиката во согласност со законските и другите прописи и материјалните можности на здружениот труд во материјалната сфера односно општеството во целина;

— создавање услови за оспособување, односно распоредување на други соодветни работи и работни задачи на инвалидите на трудот;

— задачите и средствата за развој и унапредување на општонародната одбрана и општествената самозаштита;

— правата и обврските преземени со самоуправните спогодби и општествените договори за основите на плановите на самоуправните организации и заедници односно општествено-политичките заедници.

Член 162е

(1) Со годишниот план на Заедницата се утврдуваат обврските и задачите кои овозможуваат остварување на среднорочниот план, а се донесува врз основа на анализи за остварените резултати во минатиот период и оценка за можностите за развој во наредната година.

(2) При утврдувањето на годишниот план на Заедницата се усогласуваат планираните активности во Заедницата со мерките, задачите и активностите утврдени со Резолуцијата на Собранието на СР Македонија за политиката на остварувањето на среднорочниот општествен план на Републиката.

Член 162ж

(1) Одредбите на овој статут за планирањето се однесуваат и на правата и должностите на основните заедници и единици во поглед на планирањето.

(2) Поблиски одредби за планирањето во основната заедница и единицата утврдува основната заедница и единицата со својот статут“.

Член 11

Член 138 се менува и гласи:

„(1) Собранието на Заедницата во рамките на правата, обврските и одговорностите на Заедницата ги врши следните работи:

1) ја утврдува политиката на развојот на пензиското и инвалидското осигурување;

2) донесува Статут на Заедницата и одлучува за неговите измени и дополнувања;

3) донесува планови и програми за развој во областа на пензиското и инвалидското осигурување и се грижи за нивното спроведување;

4) донесува, врз основа и во согласност со Законот и овој статут, општи акти за уредување на

правата од пензиското и инвалидското осигурување;

5) одлучува за преземање мерки за унапредување на системот на пензиското и инвалидското осигурување;

6) донесува финансиски план и ја усвојува завршната сметка на Заедницата, одлучува за формирањето, располагањето и ракувањето со средствата на резервата и другите средства на Заедницата, одлучува за начинот на користењето на слободните средства на Заедницата, одлучува за други прашања кои се однесуваат за обезбедување на средства на Заедницата и за управување со нив;

7) одлучува за распишување на референдум;

8) ги утврдува основите на организирањето и спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување;

9) го усвојува годишниот извештај за работата на Заедницата и за политиката на спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување;

10) склучува самоуправни спогодба со собранијата на основните заедници за уредување на прашањата во врска со делокругот, овластувањата, организацијата, работата, начинот на финансирањето и меѓусебните односи на Стручната служба на Заедницата и стручните служби на основните заедници;

11) ги утврдува во согласност со основните заедници и единиците, средствата за остварување на функциите на основните заедници и единиците;

12) го следи остварувањето на системот на пензиското и инвалидското осигурување, прашањата во врска со материјалната положба на корисниците на пензија и други системски прашања;

13) донесува општи акти за условите и начинот на отпишувањето на ненаплатените побарувања;

14) се грижи за остварување соработка на Заедницата со другите заедници и организации, одлучува за здружувањето на Заедницата во пошироки самоуправни интересни заедници и за нејзиното учество во основањето на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување и другите здруженија на самоуправните интересни заедници;

15) презема мерки за унапредување на самоуправањето во Заедницата и за што подоследно спроведување и развој на делегатскиот систем;

16) донесува општи акти за формирањето и основите на организацијата на Стручната служба на Заедницата; утврдува средства потребни за работа на Стручната служба; склучува самоуправни спогодби и договори со работната заедница на Стручната служба за уредување на меѓусебните односи, права, обврски и одговорности; дава насоки за работа на Стручната служба на Заедницата;

17) ја утврдува програмата за развој и финансирање на подготовките за општонародна одбрана и обезбедување на средства во областа на пензиското и инвалидското осигурување, материјални и други средства потребни за извршување на задачите од интерес за општонародната одбрана;

18) ги избира и разрешува претседателот и потпретседателот на Собранието, членовите на Извршниот одбор на Собранието на Заедницата, избира и разрешува членови на одборите, комисиите и другите работни тела на Собранието на Заедницата, делегати во Собранието на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија и во други самоуправни организации и заедници;

19) во името на Заедницата склучува општествени договори и самоуправни спогодби;

20) одлучува за склучување на договори за пензиско и инвалидско осигурување на лицата кои вршат самостојни дејности;

21) донесува Деловник за работа на Собранието на Заедницата;

22) врши други работи одредени со закон, самоуправни спогодба, општествен договор и овој статут“.

Член 12

Членот 189 се менува и гласи:

„(1) Собранието на Заедницата работите од својот делокруг ги врши на седници на кои присуствуваат мнозинството на делегатите на Собранието на Заедницата.

(2) За работите од член 188 точка 1 до 10 Собранието на Заедницата одлучува врз основа на согласност на собранијата на основните заедници.

(3) За работите од член 188 точка 11 до 22 Собранието на Заедницата одлучува со мнозинство на гласови на присутните делегати.

(4) Со деловникот за работа се уредува начинот на усогласувањето на ставовите на собранијата на основните заедници, внатрешната организација и начинот на работата на Собранието на Заедницата, начинот на остварувањето на правата и должностите на делегатите на Собранието на Заедницата и други прашања од интерес за работата на Собранието на Заедницата“.

Член 13

Член 190 се менува и гласи:

„(1) Собранието на Заедницата има претседател и потпретседател кои се избираат на една година од редот на делегатите на Собранието.

(2) Претседателот и потпретседателот на Собранието на Заедницата не можат да бидат повторно избрани на иста функција во текот на траењето на тековниот и наредниот мандатен период на делегатите во Собранието на Заедницата“.

Член 14

Во член 193 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„(2) Извршниот одбор има 13 члена кои ги избира Собранието на Заедницата од редот на своите делегати за време од 4 години, така што се обезбедува застапеност на сите категории осигуреници и корисници на пензија сразмерно со нивниот број.

(3) Извршниот одбор има претседател и потпретседател кои ги избира Извршниот одбор од редот на своите членови за време од една година, со тоа што не можат да бидат повторно избрани на иста функција во текот на траењето на тековниот и наредниот мандатен период на членовите на Извршниот одбор“.

Член 15

Во член 194 по точката 7 се додаваат шест нови точки, кои гласат:

„8) се грижи за остварувањето и развојот на делегатските односи и информирањето во Заедницата;

9) се грижи за остварување на договорните односи во слободната размена на трудот помеѓу Заедницата и стручните служби;

10) одобрува исплати на пензии во странство ако таква обврска не е предвидена со меѓународна односно со меѓународна спогодба;

11) врши отпис на ненаплатени побарувања до висината одредена со општ акт на Собранието на Заедницата;

12) врши набавка на основни и други средства за работа на Заедницата до 500.000 динари;

13) овластува потписници за полноправно располагање со средствата на Заедницата.

На крајот на точката 8, која станува точка 14, се додаваат зборовите: „по постапката предвидена во член 207 на овој статут“.

Точката 9 станува точка 15.

Член 16

Член 198 се менува и гласи:

„(1) Собранието на Заедницата ги формира следните одбори како постојани помошни тела на Собранието:

1) Одбор за систем, нормативна дејност и организација на самоуправањето;

2) Одбор за остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување;

3) Одбор за превентива на инвалидноста, рехабилитација и вработување на инвалидите на трудот и децата — инвалиди;

4) Одбор за планирање и економско-финансиски прашања;

5) Одбор за остварување и унапредување на информирањето во Заедницата.

(2) Одборите ја следат проблематиката за која се формирани, поднесуваат на Собранието на Заедницата предлози на одлуки, мерки и општи акти, ги разгледуваат и даваат мислења по предлозите на одлуките и општите акти што Извршниот одбор му ги упатува на Собранието на Заедницата за одлучување и вршат други работи што ќе им ги довери Собранието на Заедницата“.

Член 17

Член 199 се менува и гласи:

„(1) Собранието на Заедницата ги формира следните комисии како постојани помошни тела на Собранието:

1) Комисија за жалби против решенијата донесени во прв степен;

2) Комисија за претставки и предлози;

3) Комисија за стаж на осигурување кој се смета со зголемено траење;

4) Комисија за кадровски прашања, избор и именување;

5) Комисија за општонародна одбрана и општествена самозаштита.

(2) Комисиите ја следат проблематиката за која се формирани и му поднесуваат на Собранието на Заедницата предлози на одлуки и мерки од соодветната област.

(3) Во рамките на својата надлежност комисиите можат да донесуваат решенија и за нив го известуваат Собранието на Заедницата“.

Член 18

Член 200 се менува и гласи:

„(1) Собранието на Заедницата може да основа и именува и други одбори, комисии и работни тела.

(2) Членовите на одборите на Собранието се именуваат од редот на делегатите на Собранието, а членовите на комисиите од редот на делегатите на Собранието и стручни лица кои не се делегати“.

Член 19

Во глава VI насловот: „Секретар на Заедницата“ се заменува со наслов: „Секретар на Собранието на Заедницата“, а членот 202 се менува и гласи:

„(1) Собранието на Заедницата има секретар.

(2) Секретарот на Собранието на Заедницата е и раководител на Стручната служба на Заедницата.

(3) Секретарот на Собранието на Заедницата го именува Собранието на Заедницата за време од 4 години на предлог од Комисијата за кадровски прашања, избор и именување на Собранието на Заедницата.

(4) Исто лице може да биде именувано за секретар на Собранието на Заедницата двапати еднопосредно.

(5) За својата работа и за работата на Стручната служба секретарот на Собранието на Заедницата е одговорен на Собранието на Заедницата“.

Член 20

Во член 203 точките 6, 7 и 8 се менуваат и гласат:

„6) врз основа на овластување од Собранието на Заедницата донесува решенија за правата од пензиското и инвалидското осигурување, освен во случаите предвидени со овој статут и други самоуправни општи акти;

7) ги врши работите на наредбодавец за извршување и финансискиот план на Заедницата согласно овластувањето од Собранието на Заедницата;

8) склучува договори согласно овластувањето од Собранието на Заедницата;“

Член 21

Во постојните одредби на овој статут зборовите: „секретар на Заедницата“ се заменуваат со зборовите: „секретар на Собранието на Заедницата“.

Член 22

По член 227 се додава нова глава Ха која гласи:

„ГЛАВА Ха — ЕДИНИЦА

Член 227а

Заради што непосредно остварување на своите самоуправни права и интереси осигурениците можат да се организираат во единица во организациите на здружениот труд во која остваруваат определени поединечни и заеднички права од инвалидското осигурување и ги утврдуваат поединечните и заедничките обврски спрема таа единица.

Член 227б

Единицата ги има следните права и обврски:

1) Организира и обезбедува спроведување на одредбите на Законот кои се однесуваат на остварување на правата на вработување според преостанатата работна способност со или без рехабилитација, односно доквалификација на инвалидите на трудот кога постои обврска на организациите на здружен труд;

2) организира и обезбедува услови за спроведување на професионална рехабилитација, односно доквалификација и вработување на инвалидите на трудот и управува со средствата за таа намена;

3) предлага и презема превентивни мерки заради отстранување на опасностите од настапување на инвалидност и спречување на инвалидизирањето на работниците и учествува во спроведувањето на плановите и програмите на Заедницата кои се однесуваат на спречувањето од настапување на инвалидност и управува со средствата за таа намена;

4) го следи спроведувањето на инвалидското осигурување и презема и предлага мерки за што поправилно и поефикасно спроведување на инвалидското осигурување;

5) ги разгледува и дава мислења на предлог-финансискиот план и завршната сметка на Заедницата, предлозите на општите акти за висината на стапката на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, предлозите на општите акти за правата за кои се одлучува во Заедницата;

6) ги разгледува и дава мислења на плановите и програмите за развој и други општи акти на Заедницата кои се однесуваат на правата, обврските и одговорностите и средствата на единицата, остварува соработка со собранијата на општествено-политичките и општествените организации, други организации на здружен труд, самоуправни организации и заедници за прашања од значење за инвалидското осигурување, врши и други работи определени со овој статут, статутот на единицата и самоуправната спогодба за основање;

7) склучува општествени договори и самоуправни спогодби за прашањата од инвалидското осигурување од својата надлежност;

8) донесува самоуправни општи акти од инвалидското осигурување од својата надлежност, среднорочен и годишен план, финансиски план, завршна сметка и годишен извештај за работата на единицата.

Член 227в

Со работата на единицата управува собранието на единицата.

Член 227г

Собранието на единицата го сочинуваат делегатите кои ги избираат делегациите на работниците во основните организации на здружен труд, об-

разувани заради организирано учество во вршењето на функцијата на собранијата на самоуправни-те интересни заедници.

Член 227д

Кандидирањето и изборот на делегатите во собранието на единицата се врши во согласност со закон, односно правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија.

Член 227г

Единицата има статут со кој во согласност со овој статут и самоуправната спогодба за основањето се утврдуваат работите на единицата, организацијата и остварувањето на самоуправањето и другите прашања од значење за работата и организацијата на единицата.

Член 227е

Единица може да се основа и за повеќе организации на здружен труд кои вршат исти или сродни дејности.

Член 227ж

(1) Во единицата средствата се насочуваат за:
1) создавање услови за спроведување на примарната превентива;

2) спроведување на инвалидското осигурување од надлежност на единицата.

(2) Висината на средствата од став 1 на овој член се утврдува врз основа на единствени мерила и критериуми утврдени со самоуправен општ акт кој го донесува Собранието на Заедницата во согласност со собранието на единицата.

(3) Единицата може да здружува средства со кои располага со други организации на здружен труд заради порационално користење на средствата и поефикасно остварување на функцијата на единицата.

Член 227з

Стручните, управните, финансиските, административните и техничките работи на единицата ги врши стручната служба на основната заедница“.

Член 23

Во член 270 по зборовите: „основната заедница“ се додаваат зборовите: „односно единицата“.

Член 24

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ по нејзиното потврдување од Собранието на СР Македонија.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето.

Бр. 01-3768

25 декември 1980 година

Скопје

Претседател,

Лилјана Манева, с. р.

181.

Врз основа на член 128б став 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 април 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОКУП НА СТАЖ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат поблиските услови и постапката за докуп на стаж за остварување

право на пензија како и мерилата за определување висината на придонесот за докуп на стаж.

ПОБЛИСКИ УСЛОВИ ЗА ДОКУП НА СТАЖ

Член 2

Осигуреникот кој ги исполнува условите во поглед на годините на живот за остварување право на старосна пензија може да докупи стаж со кој ќе ги исполни пропишаните услови за здобивање право на старосна пензија во поглед на пензискиот стаж, стажот на осигурувањето и густината на стажот на осигурување.

Член 3

Осигуреникот кај кого е утврдена инвалидност, со која се остварува право на инвалидска пензија, може да докупи стаж со кој ќе ги исполни пропишаните услови за остварување право на инвалидска пензија во поглед на пензискиот стаж, стажот на осигурување и густината на стажот на осигурување.

Член 4

Лицето на кое му престанало својството на осигуреник може да докупи стаж со кој ќе ги исполни за него пропишаните услови за остварување право на старосна или инвалидска пензија во поглед на пензискиот стаж, стажот на осигурување и густината на стажот на осигурување.

Член 5

Членовите на семејството на осигуреникот или лицето на кое му престанало својството на осигуреник, кое немало потребен стаж со кој членовите на неговото семејство би оствариле право на семејна пензија, можат да докупат стаж со кој ќе ги исполнат пропишаните услови за остварување право на семејна пензија во поглед на пензискиот стаж, стажот на осигурување и густината на стажот на осигурување.

ПОСТАПКА ЗА ДОКУП НА СТАЖ

Член 6

Барање за докуп на стаж се поднесува до основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување на чие подрачје осигуреникот има постојано место на живеење.

Кон барањето за докуп на стаж се прилагаат сите докази за навршениот пензиски стаж, доказ за годината на раѓањето и потврда за личниот доход остварен во последната година на осигурување по 1 јануари 1966 година.

Член 7

По барањето за докуп на стаж со решение одлучува надлежниот орган во основната заедница.

Во диспозитивот на решението се утврдува вкупниот пензиски стаж, се дозволува докуп на стаж и се утврдува неговото траење, се утврдува износот на придонесот за докупот на стажот, се одредува дека докупениот стаж ќе се земе за остварување право на пензија по извршената уплата на придонесот и дека правото на пензија ќе се одреди со посебно решение.

Член 8

Стажот утврден со решението за докуп на стаж може да се земе за остварување право на пензија, а пензијата може да се исплатува по уплатувањето на придонесот утврден со решението.

МЕРИЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОКУП НА СТАЖ

Член 9

Како основа за определување на придонесот за докуп на стаж се зема просечниот чист личен доход остварен во последната година на осигурување за најмалку шест месеци валоризиран со ко-

ефициентот на порастот на просечниот личен доход во Републиката од таа година на ниво на годината која и претходи на годината во која е поднесено барањето за докуп на стаж, но не помалку од гарантираниот личен доход за таа година.

Ако лицето кое бара докуп на стаж не остварило личен доход за најмалку шест месеци по 1 јануари 1966 година како основа за определување на придонесот за докуп на стаж се зема соодветната основа од Одлуката за утврдување на пензиската основа на лицата кои не оствариле личен доход по 1 јануари 1966 година.

Член 10

Висината на придонесот за докуп на стаж се определува од основата од член 9 на оваа одлука врз основа на следните мерила:

1) стапката на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување од личниот доход на работниците на работните заедници пресметана за примена на чистиот личен доход;

2) должината на времето за кое се врши докуп на стаж пресметано во месеци;

3) очекуваното траење на користењето на пензија кое е еднакво на годините на очекуваното траење на животот за одредена возраст според морталитетните таблици на населението во СР Македонија на Републичкиот завод за статистика од 1969—1972 година. Очекуваното траење на користењето на семејна пензија за дете се утврдува зависно од неговата возраст до навршувањето на 26 години живот.

Член 11

Придонесот за докуп на стаж содржи:

— дел од придонесот кој одговара на придонесот што би го уплатил осигуреникот за периодот кој го докупува да бил во работен однос;

— дел од придонесот кој одговара на подолгото користење на правото на пензија.

Член 12

Врз основа на мерилата од членовите 9 и 10 од оваа одлука висината на придонесот за докуп на стаж се пресметува со примена на следнава формула:

$$1) p_1 = \frac{O_c \times \text{СП}}{100} \times \text{ВД}$$

$$2) p_2 = \frac{100}{p_1 \times (\text{ГКП} \times 5)}$$

$$3) \Pi = p_1 + p_2$$

Симболите во наведените формули значат:

p_1 = дел од придонесот кој одговара на придонесот што би го уплатил осигуреникот ако во периодот на докупениот стаж бил во работен однос;

O_c = основа за пресметување на придонесот;

СП = стапка на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување од личниот доход на работниците во работните заедници пресметан за примена на чист личен доход;

ВД = време кое се докупува во месеци;

p_2 = дел од придонесот кој одговара на подолгото користење на правото на пензија;

$\text{ГКП} \times 5$ = број на години на очекувано траење на користењето на пензијата според морталитетните таблици на населението во СР Македонија на Републичкиот завод за статистика од 1969—1972 година, помножен со факторот 5 кој обезбедува солидарност во обезбедувањето на средства за подолгото користење на правото на пензија;

Π = придонес за докуп на стаж.

Член 13

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-1140/1
21 април 1981 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

182.

Врз основа на член 188 точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 април 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СПОРЕД ПОРАСТОТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши усогласување на старосните, инвалидските и семејните пензии, без заштитниот додаток, според порастот на номиналните лични приходи во 1980 во однос на 1979 година, за 5,4 отсто.

Член 2

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука, заедно со усогласувањето извршено според Одлуката за аконтативно усогласување на пензиите и другите парични примања со порастот на просечните трошоци на животот во 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 38/80), претставува конечно усогласување на пензиите и другите парични примања во 1981 година според порастот на номиналните лични приходи во 1980 во однос на 1979 година на територијата на СР Македонија од 21,4 отсто.

Член 3

Конечното усогласување на пензиите и другите парични примања од 21,4 отсто ќе се изврши на сите пензии определени од пензиска основа во која не е засметан целосно или делумно личниот доход односно основната на осигурување од 1980 година.

На ова усогласување подлежат и привремените пензии определени според член 48 и 49 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување со тоа што така зголемената пензија не може да биде повисока од граничниот износ на најниското пензиско примање во Републиката, како и паричните надоместоци во врска со професионалната рехабилитација и вработувањето кои подлежат на усогласување по член 121 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 4

На усогласувањето од член 2 на оваа одлука подлежат и пензиите на борците од НОВ од пред 9. IX. 1943 година определени од гарантираната пензиска основа во смисла на член 38 став 4 односно член 42 став 2 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, ако тоа усогласување за корисникот е поповолно од усогласувањето според одредбите на член 42 став 2 од истиот закон со примена на просекот на чистиот личен доход на работниците остварен во Југославија во 1980 година зголемен за 6 отсто.

Член 5

Како основа за определување износот на конечното усогласување на пензиите и другите парични примања од член 2 на оваа одлука служи износот на пензијата, без заштитен додаток, односно износот на другите парични примања што му

следувале на корисникот за месец декември 1980 година.

Во основницата за определување износот на усогласувањето по оваа одлука не влегува усогласувањето според Одлуката за вонредно усогласување на пензиите и другите парични примања според порастот на трошоците на животот во 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 34/80).

Член 6

На пензиите усогласени според оваа одлука се определува нов износ на заштитен додаток според одредбите на соодветната одлука.

Член 7

Усогласувањето на пензиите и другите парични примања според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 8

Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1981 година.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-1141/1

21 април 1981 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

183.

Врз основа на член 31 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 39/78) и член 102 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 април 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНИТЕ ПЕНЗИИ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Во член 1 на Одлуката за висината на минималните пензии во 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 38/80), бројката „1770“ се заменува со бројката „1850“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 01-1143/1

21 април 1981 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

184.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 39/78) и член 103 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 април 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Во член 1 на Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање во 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 38/80), бројката „3355“ се заменува со бројката „3500“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 01-1142/1

21 април 1981 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

СОДРЖИНА

- | | |
|---|-----|
| 191. Одлука за давање согласност на Статутот на ООЗТ Економски факултет „Скопје“ во Скопје во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправањето — — — — — | 377 |
| 192. Одлука за потврдување на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — — — | 377 |
| 193. Одлука за уважување на оставката на делегатската функција — — — — — | 377 |
| 194. Финансиска програма за унапредување на пчеларството во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1981 до 1985 година — — — — — | 378 |
| 195. Финансиска програма за пошумување на голините во периодот од 1981 до 1985 година — — — — — | 378 |
| 196. Финансиска програма за создавање на вештачки ливади на ерозивни ораници во ридско-планинските подрачја на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година — — — — — | 379 |
| 197. Финансиска програма за унапредување на индивидуалното земјоделство во периодот од 1981 до 1985 година — — — — — | 380 |
| 198. Одлука за трансформирање на достасаните обврски на РО „Треска — Страшо Пинџур“ — Кавадарци по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството во санационен кредит — — — — — | 381 |
| 199. Програма за користење на издвоениот дел од приходите од наплатени парични казни од судовите од општа надлежност и судиите за прекршоци за учество на Републиката во довршување на зградите на правосудните органи и казнено-поправните установи во 1981 година — — — — — | 382 |
| 200. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 154/80 од 26 март 1981 година — — — — — | 382 |
| 201. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 1/81 од 19 март 1981 година — — — — — | 383 |
| 202. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 191/80 од 5 март 1981 година — — — — — | 384 |
| 203. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 217/80 од 19 март 1981 година — — — — — | 384 |
| Општи акти на самоуправните интересни заедници | |
| 180. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — — — | 385 |
| 181. Одлука за докуп на стаж за остварување право на пензија — — — — — | 389 |
| 182. Одлука за конечно усогласување на пензиите и другите парични примања според порастот на номиналните лични доходи во 1980 година — — — — — | 390 |
| 183. Одлука за изменување на Одлуката за висината на минималните пензии во 1981 година — — — — — | 391 |
| 184. Одлука за изменување на Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање во 1981 година — — — — — | 391 |

Наскоро ќе излезат од печат нови збирки

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА

СО ОБЈАСНУВАЊА

Во Збирката ќе бидат објавени и Законот за републичките органи на управата, Законот за решавање на судирот на надлежноста, за иземањето на службените лица и за органите надлежни за решавање по жалба во управната постапка. Законот за општествените совети и републичките општествени совети, Препораката за остварување на правата и интересите на работните луѓе и граѓаните пред органите на управата, правосудните органи, самоуправните интересни заедници и пред другите органи и организации.

Овие закони и препораката, на определен начин, органски и функционално се поврзани со Законот за државната управа, на нивното објавување во збирката секако ќе придонесе за постигање на нејзината основна цел — да помогне во практичната примена на Законот за државната управа.

Збирката ја приготвил Новак Марковски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација.

Предговор, рецензија и општа редакција проф. д-р Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација.

Цена 160 динари.

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

за периодот

од 1981 до 1985 година

Во збирката, покрај Општествениот план, се објавени и експозето на претседателот на Извршниот совет на Собранието на СРМ Благој Попов и основните индикатори на развојот на СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година.

Цена 98 динари.

Овие збирки можат корисно да им послужат на организациите на здружениот труд, на републичките и општинските органи на управата, на самоуправните организации и заедници и на други заинтересирани за овие збирки.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 СКОПЈЕ.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Ви ги препорачува следните изданија:

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА
КНИГА II

Цена 250 динари

НОВА ЗБИРКА

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

(Објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 6/81)

Цена 45 динари

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

— второ издание —

Цена 90 динари

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

со објаснувања и судска практика и со образци
— второ изменето и дополнето издание —

Цена 150 динари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО
И ВОПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА

— со објаснувања и судска практика и со регистар
на поимите —

Цена 95 динари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

— со објаснувања —

Цена 85 динари

ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА

Цена 43 динари

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ

Цена 46 динари

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ

— со објаснувања —

Цена 120 динари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО
со судска практика и со предметен регистар

— второ дополнето издание —

Цена 65 динари

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-
НАЛНАТА ПОЛИТИКА

Цена 200 динари

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ

Цена 90 динари

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цена 50 динари

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата веднаш се доставува заедно со сметка.